



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

Službeni vesnik SR  
Makedonije

2

91001 Skopje  
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, босанско хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унагарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 10 ноември 1978

БЕЛГРАД

БРОЈ 60

ГОД. XXXIV

цена на овој број е 12 динари. — Претплатата за 1978 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1 Пойнт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

914.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“ бр. 30/75 и 16/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 7 ноември 1978 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СО ПРОСЕЧНИОТ ПОРАСТ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО НА СФРЈ**

1. Основицата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ се усогласува со просечниот пораст на личните доходи на вработените во стопанството на СФРЈ во второто полугодие на 1977 година и се утврдува во износ од 4.290 динари.

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 1 јануари 1978 година, а ќе се изврши врз товар на наменските средства на органот во кој функционерот го остварува личниот доход.

Личниот доход од точка 2 став 1 на оваа одлука ќе им се исплати и на функционерите на кои во текот на 1978 година им престанала функцијата, а кои личен доход примале според одредбите на Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-160/78-03

7 ноември 1978 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,  
Рајко Гаговиќ, с. р.

915.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1978 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 7 ноември 1978 година донесе

## ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

1. Основицата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги назначува Претседател-

ството на Собранието на СФРЈ и на работниците на стручните служби на Собранието на СФРЈ се усогласува со просечниот пораст на личните доходи на вработените во стопанството на СФРЈ во второто полугодие на 1977 година и се утврдува во износ од 4.290 динари.

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 1 јануари 1978 година, а ќе се изврши врз товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ.

Личниот доход од точка 2 став 1 на оваа одлука ќе им се исплати и на функционерите што ги назначува Претседателството на Собранието на СФРЈ и на работниците на стручните служби на Собранието на СФРЈ на кои во текот на 1978 година им престанала функцијата, односно работниот однос, а кои примале личен доход во Собранието на СФРЈ.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-161/78-03

7 ноември 1978 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,  
Рајко Гаговиќ, с. р.

916.

Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за надоместите на личните доходи и на другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 7 ноември 1978 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СО ПРОСЕЧНИОТ ПОРАСТ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО НА СФРЈ**

1. Надоместот на личниот доход на делегатите во Собранието на СФРЈ се усогласува со просечниот пораст на личните доходи на вработените во стопанството на СФРЈ во второто полугодие на 1977 година и се утврдува во височина од 11.5%.

2. Делегатите во Собранието на СФРЈ избрани во 1978 година имаат право на усогласување на надоместот на личниот доход од точка 1 на оваа одлука од денот кога почнале надоместот на личниот доход во постојан месечен износ да го остваруваат во Собранието на СФРЈ.

На делегатот што надоместот на личниот доход во постојан месечен износ го остварува во Собранието на СФРЈ, а чиј личен доход, односно надомест на личниот доход пред изборот за делегат му е усогласен од 1 јануари 1978 година во процент поголем од 11,5, или надоместот на личниот доход

на делегатот му е утврден врз основа на личниот доход што го остварил во организацијата на здружен труд врз основа на распределбата според завршната сметка, нема да му се врши усогласување на надоместот на личниот доход.

На делегатот чиј личен доход, односно надомест на личниот доход во постојан месечен износ пред изборот за делегат му е усогласен од 1 јануари 1978 година во процент помал од 11,5, ќе му се изврши усогласување за утврдената разлика.

3. Право на усогласување на надоместот на личниот доход од 1 јануари до истекот на мандатот на делегат имаат делегатите во Собранието на СФРЈ избрани во 1974 година, што надоместот на личниот доход во постојан месечен износ го остварувале во Собранието на СФРЈ.

Право на усогласувањето од точка 1 на оваа одлука имаат и сојузните пратеници, делегатите и функционерите што го остваруваат личниот доход во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и функционерите во федерацијата на кои им престојнала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67 и 34/77).

4. Усогласувањето на надоместот на личниот доход од точ. 1 до 3 на оваа одлука ќе се изврши од 1 јануари 1978 година, а надоместот на личниот доход ќе се исплати врз товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-162/78-03  
7 ноември 1978 година  
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,  
Рајко Гаговиќ, с. р.

## 917.

Врз основа на член 7 од Законот за хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/78), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

**ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ БАНКАТА И ДРУГА ФИНАНСИСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБВРЗНИЦИ**

### Член 1

Банката и друга финансиска организација можат, во согласност со одредбите на Законот за хартиите од вредност, да издаваат обврзници ако средствата во нивниот фонд на солидарната одговорност и на резервниот фонд по завршната сметка за претходната година изнесуваат вкупно повеќе од 500.000.000 динари.

### Член 2

Вкупниот износ на кој банката и друга финансиска организација издаваат обврзници не може да биде поголем од вкупниот износ на средствата во нивниот фонд на солидарната одговорност и резервен фонд.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако републиката, односно автономната покраина гарантира дека банката, односно другата финансиска организација во предвидениот рок ќе ги отплати обврзниците, банката, односно другата финансиска организација може да издава обврзници до износот на гаранцијата на републиката, односно автономната покраина.

### Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Одлуката за општите услови за издавање обврзници на банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/76).

### Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 834  
2 ноември 1978 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убишариќ, с. р.

## 918.

Врз основа на член 43 од Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/75), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДБОР ЗА КООРДИНАЦИЈА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИМСКИТЕ СПОГОДБИ**

1. Се формира Одбор за координација и спроведување на договорите помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија и Спогодбата за унапредување на стопанската соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија (во натамошниот текст: Одборот).

2. Одборот ја следи, усогласува и унапредува работата врз спроведувањето на Осимските спогодби во целост, а особено:

1) ги разгледува сите прашања од значење за спроведувањето на договорите и спогодбите од точка 1 на оваа одлука (во натамошниот текст: Осимските спогодби) и му предлага на Сојузниот извршен совет преземање на потребни мерки;

2) ја следи работата на југословенскиот дел на мешовитите тела формирани за спроведување на Осимските спогодби заради уредување на прашањата од определени области и му дава на Сојузниот извршен совет мислење и предлози заради преземање мерки што се од значење за усогласување на работата врз спроведувањето на Осимските спогодби;

3) ги разгледува предлозите за водење преговори на југословенскиот дел на мешовитите тела, по одделни области, и за тие предлози му дава мислење на Сојузниот извршен совет и им дава предлози и мислења на тие тела за решавање на конкретни прашања;

4) ги разгледува нацртите на меѓународни и други акти што ги подготвуваат мешовитите тела, извештаите од заседанијата на тие тела, како и другите материјали и за тоа му дава мислење на Сојузниот извршен совет;

5) ја следи работата на југословенскиот дел на Мешовитата комисија за микролокација и работата на Мешовитиот одбор за управување со Слободната зона, разгледува определени прашања од значење за управување со Слободната зона и му дава на Сојузниот извршен совет предлози и мислења;

6) соработува со југословенскиот дел на Мешовитиот комитет за стопанска соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија како и со други носители на активности и соработка помеѓу двете земји, кога во спроведувањето на Осимските спогодби ќе се појават определени прашања чие решавање има пошироко значење за соработката помеѓу двете земји;

7) ги следи подготовките што ги врши италијанската страна врз спроведувањето на Осимските спогодби.

Одборот му дава мислење и предлози на Сојузниот извршен совет за сите прашања што тој ги разгледува во врска со спроведувањето на Осимските спогодби, а на сојузните органи на управата и на сојузните организации — за прашањата што се однесуваат на спроведувањето на Осимските спогодби од нивниот делокруг.

3. Одборот го сочинуваат претседателот и 18 членови, што ги именува Сојузниот извршен совет. За членови на Одборот Советот именува по еден претставник на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Сојузниот секретаријат за надворешни работи, Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот комитет за земјоделство, Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, Сојузниот комитет за сообраќај и врски, Сојузната управа за царини, на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини и Стопанската комора на Југославија.

4. Одборот донесува програма за работата и деловник за работата.

5. Вршењето на стручни и административни работи за потребите на Одборот ги обезбедува генералниот секретар на Сојузниот извршен совет, освен стручните работи што се однесуваат на следењето на спроведувањето на Осимските спогодби, чие вршење го обезбедува Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 835  
2 ноември 1978 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убишариќ, с. р.

919.

Врз основа на член 121 од Законот за Југословенската банка за меѓународна економска соработка и за заедничките финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА ФОРМИРАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР ЗА ВРШЕЊЕ ПОТРЕБНИ ПОДГОТОВКИ ЗА ПОЧЕТОК НА РАБОТАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА**

1. Се формира Иницијативен одбор за вршење потребни подготовки за почеток на работата на Југословенската банка за меѓународна економска соработка (во натамошниот текст: Иницијативниот одбор) како заедничко колегијално тело на поетставниците на определени органи и организации.

2. Иницијативниот одбор ги врши следните работи:

1) ги утврдува нацртот и предлогот на општествениот договор од член 4 став 1 на Законот за Југословенската банка за меѓународна економска соработка и за заедничките финансиски организации и ја спроведува постапката за склучување на општествениот договор;

2) ги утврдува нацртот и предлогот на самоуправната спогодба за здружување во Југословенската банка за меѓународна економска соработка (во натамошниот текст: Југословенската банка);

3) ги утврдува нацртот и предлогот на статутот на Југословенската банка;

4) го свикува првото собрание на Југословенската банка;

5) ги утврдува нацртите и предлозите на одлуките што е потребно да се донесат заради основање и почеток на работата на Југословенската банка;

6) ги утврдува основите на привремената организација на Југословенската банка;

7) презема потребни дејствија заради обезбедување деловни простории за вршење на работењето на Југословенската банка;

8) врши и други работи што се од значење за почетокот на работата на Југословенската банка.

3. Иницијативниот одбор го сочинуваат претседателот и 14 членови, што ги именува Сојузниот извршен совет. За членови на Иницијативниот одбор Сојузниот извршен совет именува по еден претставник на Сојузниот извршен совет, Сојузниот секретаријат за надворешни работи, Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, Сојузниот комитет за законодавство, Народната банка на Југославија, Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, Стопанската комора на Југославија, Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена, Заводот за општествено планирање на Социјалистичка Република Србија и Здружението на банките на Југославија, а тројца — Фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи.

4. За поефикасно извршување на задачите од точка 3 на оваа одлука Иницијативниот одбор може да формира посебна работна група.

5. Иницијативниот одбор ќе состави претсметка на трошоците потребни за работата на Иницијативниот одбор, со спецификација според видот на трошоците.

6. Иницијативниот одбор ќе донесе програма на задачите што треба да се спроведат заради извршување на работите од точка 3 на оваа одлука, и ќе го утврди рокот за нивното спроведување, за да може Југословенската банка да почне со работа најдоцна на 1 април 1979 година.

7. Стручните и административните работи за потребите на Иницијативниот одбор ги вршат работниците на работната заедница на Фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 836  
2 ноември 1978 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убишариќ, с. р.

920.

Врз основа на член 9 став 2 од Општествениот договор за основите и мерилата за определување на личните доходи и пензиите пензијата на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО 1978 ГОДИНА СО ПРОСЕЧНИОТ ПОРАСТ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Се определува основница во износ од 4.290 динари за усогласување на личните доходи на

Функционерите и раководните работници, што во сојузните органи на управата, сојузните организации и стручните служби на Советот ги назначува Сојузниот извршен совет, со просечниот пораст на личните доходи на вработените во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

2. Личните доходи, определени во согласност со основицата од точка 1 на оваа одлука, ќе се исплатуваат од 1 јануари 1978 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 832

2 ноември 1978 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убипарип, с. р.

921.

Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

### Н А Р Е Д Б А

ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ ЗА ЈАВЕН ПРЕВОЗ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени за јавен превоз во воздушниот сообраќај, и тоа:

| Воздухопловно пристаниште | Во зимскиот период (од 1 ноември до 31 март) |                       | Денови<br>1 — понеделник<br>2 — вторник<br>3 — среда<br>4 — четврток<br>5 — петок<br>6 — сабота<br>7 — недела | Во летниот период (од 1 април до 31 октомври) |                       | Денови<br>1 — понеделник<br>2 — вторник<br>3 — среда<br>4 — четврток<br>5 — петок<br>6 — сабота<br>7 — недела |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | од часот                                     | до часот              |                                                                                                               | од часот                                      | до часот              |                                                                                                               |
| 1                         | 2                                            | 3                     | 4                                                                                                             | 5                                             | 6                     | 7                                                                                                             |
| „Белград“                 | 00,00                                        | 24,00                 | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 | 00,00                                         | 24,00                 | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 |
| „Загреб“                  | 06,00                                        | 22,00                 | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 | 06,00                                         | 22,00                 | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 |
| „Сплит“                   | 00,00                                        | 24,00                 | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 | 00,00                                         | 24,00                 | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 |
| „Љубљана“                 | 06,00                                        | 21,00                 | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 | 06,00                                         | 22,00                 | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 |
| „Дубровник“               | 07,00                                        | 22,00                 | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 | 06,00                                         | 23,00                 | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 |
| „Титоград“                | 06,00                                        | 20,00                 | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 | 05,30                                         | 19,30                 | 1,6                                                                                                           |
|                           |                                              |                       |                                                                                                               | 07,30                                         | 19,30                 | 2,3,4                                                                                                         |
|                           |                                              |                       |                                                                                                               | 08,00                                         | 21,30                 | 5                                                                                                             |
|                           |                                              |                       |                                                                                                               | 05,30                                         | 08,00                 | 7                                                                                                             |
| „Сагинево“                | 06,00                                        | 22,00                 | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 | 06,00                                         | 22,00                 | 1,2,3,4,6,7                                                                                                   |
|                           |                                              |                       |                                                                                                               | 06,00                                         | 23,00                 | 5                                                                                                             |
| „Скопје“                  | 06,00                                        | 22,00                 | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 | 06,00                                         | 22,00                 | 1                                                                                                             |
|                           |                                              |                       |                                                                                                               | 06,00                                         | 22,30                 | 2,3                                                                                                           |
|                           |                                              |                       |                                                                                                               | 05,30                                         | 22,30                 | 5                                                                                                             |
|                           |                                              |                       |                                                                                                               | 06,00                                         | 08,00                 | 6                                                                                                             |
|                           |                                              |                       |                                                                                                               | 16,00                                         | 22,00                 | 6                                                                                                             |
|                           |                                              |                       |                                                                                                               | 06,00                                         | 08,00                 | 7                                                                                                             |
|                           |                                              |                       |                                                                                                               | 17,30                                         | 22,30                 | 7                                                                                                             |
| „Тиват“                   | 06,30                                        | до заоѓање на сонцето | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 | 06,00                                         | до заоѓање на сонцето | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 |
| „Охрид“                   | 07,00                                        | 14,00                 | 1,2,3,4,5                                                                                                     | 07,00                                         | 14,00                 | 1,2,3,4,6                                                                                                     |
|                           |                                              |                       |                                                                                                               | 08,00                                         | 11,00                 | 5                                                                                                             |
|                           |                                              |                       |                                                                                                               | 18,00                                         | 21,00                 | 5                                                                                                             |
| „Задар“                   | 06,30                                        | 08,30                 | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 | 06,30                                         | 21,30                 | 4,5,6,7                                                                                                       |
|                           | 19,30                                        | 21,30                 | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 | 06,30                                         | 08,30                 | 1,2                                                                                                           |
|                           |                                              |                       |                                                                                                               | 19,00                                         | 21,30                 | 1,2                                                                                                           |
|                           |                                              |                       |                                                                                                               | 06,30                                         | 08,30                 | 3                                                                                                             |
|                           |                                              |                       |                                                                                                               | 16,00                                         | 21,30                 | 3                                                                                                             |
| „Риска“                   | 07,00                                        | 09,00                 | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 | 06,30                                         | 09,00                 | 1,3,4,5,6                                                                                                     |
|                           | 16,30                                        | 19,30                 | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 | 17,00                                         | 21,00                 | 1,3,6                                                                                                         |
|                           |                                              |                       |                                                                                                               | 18,30                                         | 21,00                 | 4,5                                                                                                           |
|                           |                                              |                       |                                                                                                               | 06,30                                         | 21,00                 | 2,7                                                                                                           |
| „Пула“                    | 05,30                                        | 07,30                 | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 | 05,00                                         | 23,00                 | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 |
|                           | 20,00                                        | 22,00                 | 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                 |                                               |                       |                                                                                                               |

| 1          | 2                                                           | 3                                                           | 4                                     | 5                                                  | 6                                                  | 7                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| „Приштина“ | 06,30<br>16,30<br>11,00<br>06,30<br>15,30<br>15,00<br>11,00 | 09,30<br>19,00<br>15,30<br>10,30<br>20,30<br>19,00<br>14,00 | 1,5<br>1,5<br>2,3<br>4<br>4<br>6<br>7 | 06,00<br>06,00<br>12,00<br>14,30<br>14,30<br>18,30 | 07,30<br>12,00<br>14,30<br>17,30<br>20,30<br>20,30 | 2,4,5<br>3<br>2,4<br>7<br>1<br>2,3,4 |
| „Марибор“  | 06,00<br>19,00<br>15,00<br>06,00                            | 12,00<br>21,00<br>22,00<br>08,00                            | 1,2,4<br>1,5,6,7<br>2,4<br>3,5,6,7    | 06,00<br>16,00<br>06,00<br>16,00                   | 12,00<br>21,00<br>11,00<br>21,00                   | 1,4<br>1,4<br>2,3,5,6,7<br>2,3,5,6,7 |
| „Мостар“   | 18,00<br>08,00<br>16,00                                     | 22,00<br>10,00<br>18,00                                     | 3<br>1,2,3,4,5,6<br>1,2,3,4,5,6       | 07,00<br>08,00<br>11,30<br>09,00                   | 18,00<br>18,00<br>14,00<br>12,00                   | 2,4,5<br>1,3,6,7<br>1<br>4           |
| „Иванград“ |                                                             |                                                             |                                       |                                                    |                                                    |                                      |

2. Под време во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени за јавен превоз во воздушниот сообраќај се подразбира, во смисла на оваа наредба, времето од почетокот до завршетокот на работата на службите утврдени со пропис.

3. Времето на отвореноста на воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба се смета според југословенското време.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени за јавен воздушен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/75 и 45/76).

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

VI/1 1171

24 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
сообраќај и врски,  
Анте Зелиќ, с. р.

922.

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 од Законот за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

## УПАТСТВО

### ЗА НАЧИНОТ НА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ ЗА ВРШЕЊЕ АНАЛИЗИ И СУПЕРАНАЛИЗИ НА НАМИРНИЦИ И ПРЕДМЕТИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

1. Земање мостри за вршење анализи на намирници и предмети за општа употреба, заради испитување на здравствената исправност на тие намирници и предмети, се врши на начинот и под условите што се определени со ова упатство.

2. Работниците во органот на управата надлежен за вршење надзор над здравствената исправност на намирници и предмети за општа употреба (во натамошниот текст: овластени работници) земаат мостри за вршење анализи на намирници и предмети за општа употреба во присуство на претставник на организација на здружен труд или друга организација, односно во присуство на сопственикот или друго лице што самостојно учествуваат во производството или прометот на намирници или предмети за општа употреба.

Ако се врши надзор над здравствената исправност на намирници или предмети за општа употреба што се увезуваат, овластените работници земаат мостри во присуство на одговорниот работник во царинската служба.

3. Мострата за вршење анализи на намирници или предмети за општа употреба се зема, по правило, во два примерока.

Ако лицето од точка 2 став 1 на ова упатство тоа го бара, овластениот работник е должен да земе и трет примерок на мостра што, заедно со еден примерок од записникот за земањето на мострите, му се остава на чување на оној чии се намирниците, односно предметите за општа употреба од кои се земени мострите.

4. Мострите за вршење анализи на намирници и предмети за општа употреба се земаат така што во поголема мера да претставуваат просечен состав на целокупното количество на намирниците, односно предметите за општа употреба од кои се земаат.

5. Бројот на мострите за вршење анализи се определува зависно од состојбата на намирниците, односно предметите за општа употреба затечена при земањето на мострите и од нивното количество и вид, како и од местото и датумот на нивното производство.

6. Секоја мостра на намирниците, односно предметите за општа употреба мора да се земе во количество што е доволно за вршење на потребните анализи.

Најмало количество на мостра на одделна намирница и најмало количество на мостра на одделен предмет за општа употреба се определени во Листата I што е отпечатена кон ова упатство и е негов составен дел.

7. Од намирници и предмети за општа употреба што се наоѓаат во растурена состојба, а кои не се хомогени, мостри се земаат од повеќе места и со мешање (постапка на четвртување) се добиваат просечни мостри за вршење анализи.

Постапката на четвртување се спроведува така што издвоеното количество на намирниците, односно предметите за општа употреба се распоредува во облик на квадрат на рамна и чиста површина, дијагонално се разделува на четири еднакви делови и од секој дел се земаат мостри од спротивни страни. Четвртувањето се повторува сè додека не ќе се добие најмало количество на мостра за вршење анализа предвидена со ова упатство.

8. Од намирници и предмети за општа употреба, што се наоѓаат во вреќи, буриња, сандаци или други слични големи садови мостри се земаат од вреот, од средината и од дното на амбалажната единица во која се наоѓаат. Ако тие намирници, односно тие предмети се нехомогени, се земаат посебни мостри од секој хомоген дел и со постапката на четвртување се добива просечна мостра, за вршење анализа.

9. Мострата на намирниците од точка 8 на ова упатство се зема, и тоа:

- од количество до 5 амбалажни единици — од секоја амбалажна единица;
- од количество од 6 до 10 амбалажни единици — од секоја трета амбалажна единица;
- од количество од 11 до 100 амбалажни единици, најмалку од 6 амбалажни единици;
- од количество од 101 до 500 амбалажни единици — најмалку од 10 амбалажни единици;
- од количество од 501 до 1000 амбалажни единици — најмалку од 15 амбалажни единици;
- од количество од 1001 до 2000 амбалажни единици — најмалку од 25 амбалажни единици;
- од количество над 2000 амбалажни единици — најмалку од 50 амбалажни единици.

10. Мостра на предмети за општа употреба од точка 8 на ова упатство се зема, и тоа:

- од количество до 1000 амбалажни единици — најмалку една мостра од 4 амбалажни единици;
- од количество од 1001 до 10.000 амбалажни единици — најмалку 2 мостри од 10 амбалажни единици;
- од количество над 10.000 амбалажни единици — најмалку по една мостра од секои 10.000 амбалажни единици.

11. Од намирници и предмети за општа употреба, што се произведуваат или се пуштаат во промет во оригинално пакување, се земаат мостри и тоа:

- ако пакувањето е до 1 kg — 1 до 5 мостри од количество од 1000 пакувања, а по една мостра на секое натамошно количество од 1000 пакувања;
- ако пакувањето е над 1 kg — 1 до 5 мостри од количество од 2000 пакувања, а по една мостра на секое натамошно количество од 1000 пакувања.

12. Од предмети за општа употреба што се произведуваат или пуштаат во промет во ролни, подолги од 2 m (фолии, хартија за пакување и сл.), мостри се земаат така што од почетокот, од средината и од крајот на ролната се исечуваат ленти од по 5 cm преку целата ширина на ролната со тоа што површината на мострата да изнесува најмалку 1000 cm<sup>2</sup>.

Од предмети за општа употреба што се произведуваат или пуштаат во промет во табии (лим, пластични маси, гума и сл.), мостри се земаат така што од сите четири агли и од средината на таблата се исечуваат делови со тоа што површината на мострата да изнесува најмалку 100 cm<sup>2</sup>.

13. Мостри на зрнети намирници и намирници во прав се пакуваат во хартиени или пластични кесиња, картонски кутии и садови од стакло или од печена глина.

Мостри на намирници во течна или течлива состојба се пакуваат во стаклени или пластични садови, што се затвораат со чист и сув затворајач.

Мостри на намирници во цврста состојба или во парчиња се пакуваат во хартија, пергамент-хартија или во пластични фолии.

Мостри на намирници во смрзната состојба се пакуваат во садови што обезбедуваат мострите, до вршењето на анализата, да се одржуваат во смрзната состојба (сув мраз, касета-фрижидери и сл.).

Мостри на месо и производи од месо се пакуваат во пергамент-хартија, пластични фолии и садови од стакло или печена глина.

Мостри на леб и печива се пакуваат во двојна обвивка од хартија.

Одредбите на ст. 1, 2 и 3 од оваа точка сообразно се применуваат врз пакувањето на мостри на предмети за општа употреба.

14. Амбалажата и другите материјали и прибор за земање и пакување мостри на намирници и предмети за општа употреба мораат да бидат од таков квалитет што да не влијаат неповолно врз составот и органолептичките или други својства на мострите.

Ако мострите на намирници или предмети за општа употреба се земаат заради вршење микробиолошка анализа, амбалажата и приборот за земање мостри мораат да бидат стерилни. Таквите мостри се ставаат, по потреба, во оладени термос-садови. во амбалажа со мраз или во амбалажа со сув мраз.

15. Органите на управата надлежни за вршење надзор над здравствената исправност на намирници и предмети за општа употреба мораат да располагаат со прибор за земање мостри и амбалажа за пакување на мостри на намирници и предмети за општа употреба наведени во Листата II, што е отпечатена кон ова упатство и е негов составен дел.

16. Секоја мостра на намирница, односно предмет за општа употреба се става во соодветна обвивка, се означува со ознаката што не може лесно да се симне или избрише, а потоа врз обвивката се втиснува службениот печат или се става пломба на начинот на кој не може да се отвори без повреда на печатот односно пломбата.

Ако истовремено се земени повеќе мостри од иста намирница или ист предмет за општа употреба, тие мостри можат да се ставаат во заедничка обвивка што се означува, печати или пломбира на начинот од став 1 на оваа точка.

Ако лицето од точка 2 став 1 на ова упатство што присуствувало при земањето на мострите тоа го бара, врз секој примерок од земената мостра ќе се втисне и негов печат односно ќе се стави негова пломба.

17. Овластелите работници се должни да го чуваат вториот примерок на мострите земени за вршење анализа на намирниците и предметите за општа употреба и да обезбедат нивно чување под соодветни услови до завршување на постапката, испитувањето на здравствената состојба на намирниците и предметите за општа употреба.

18. Ако со анализата на мострите се утврди дека намирниците, односно предметите за општа употреба, од кои се земени мострите, се исправни, вториот примерок на мострите се става на располагање на организацијата, односно лицето чии се намирниците, односно предметите од кои се земени мострите.

Ако со анализата на мострите се утврди дека намирниците, односно предметите за општа употреба, од кои се земени мострите, се неисправни, со вториот примерок на мострата се постапува како и со намирниците, односно предметите за општа употреба од кои мострите се земени.

19. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1047  
27 октомври 1978 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
труд, здравство и  
социјална заштита

Светозар Пеповски, с. р.

## ЛИСТА I

## А. Најмало количество на мостри на намирници

1. Бои за намирници — оригинално пакување или 5 g.
2. Бонбони — оригинално пакување или најмалку 125 g.
3. Бонбони млечни и слични — оригинално пакување или најмалку 250 g.
4. Чај — оригинално пакување или најмалку 100 g.
5. Чоколада — оригинално пакување или 200 g.
6. Диететски производи — оригинално пакување или 250 g.
7. Двопек — оригинално пакување или 250 g.
8. Леб и печиво — 1 парче или повеќе парчиња најмала вкупна тежина од 250 g.
9. Јајца во лушпа — најмалку 500 g.
10. Јајца во прав и смрзнати производи од јајца — најмалку 100 g.
11. Кафе — оригинално пакување или најмалку 300 g.
12. Кафен сурогат — најмалку 200 g.
13. Кафен екстракт — најмалку 50 g.
14. Какао — оригинално пакување или најмалку 100 g.
15. Кекс — оригинално пакување или најмалку 500 g.
16. Коцки за супа — 1 парче.
17. Квасец — оригинално пакување или најмалку 100 g.
18. Маргарин — оригинално пакување или најмалку 150 g.
19. Мармелад, џем, слатко, или компот — оригинално пакување или најмалку 250 g.
20. Путер — оригинално пакување или најмалку 200 g.
21. Маст — оригинално пакување или најмалку 200 g.
22. Мед — оригинално пакување, или најмалку 150 g.
23. Месен екстракт — оригинално пакување или најмалку 100 g.
24. Месни салати — оригинално пакување или најмалку 200 g.
25. Месни резанки — оригинално пакување или најмалку 200 g.
26. Месо во четврти и поголеми парчиња, како и месо од крупен дивеч 500 g (во едно парче што е заштитено со припаѓачко сврзно и масно ткиво, во облик на коцка, должина на страните околу 10 cm).
27. Месо конфекционирано пакување — оригинално пакување со тежина до 500 g или половина оригинално пакување со тежина над 500 g.
28. Мелено месо и производи — оригинално пакување со тежина до 250 g. Ако е не пакувано — најмалку 200 g.
29. Месо од живина во трупови — цел труп со внатрешните органи или оригинално пакување.
30. Месо од живина конфекционирано — 1 парче од секоја расечена регија (гради, грб, копан и сл.).
31. Месо од ситен дивеч — 1 труп со кожа или пердув.
32. Производи од месо, херметички затворени (конзерви и полукозерви) — 2 до 3 парчиња.
33. Производи од месо во природни или вештачки обвивки (колбаси, ролаци и сл.):  
— во чифтови од потесен дијаметар — 2 чифта,  
— колбаси со тежина до 1000 g — 1 парче,  
— со поширок дијаметар над 1000 g — 1 kg.
34. Производи од месо во парчиња, димени, сушени или термички третирани:  
— со тежина до 100 g — цел тој производ,  
— со тежина до 3000 g — половина од тој производ,  
— со тежина над 3000 g — 1 парче со тежина 500 g (со припаѓачкото сврзно и масно ткиво).

35. Млеко или јогурт — оригинално пакување или најмалку 500 ml.
36. Млеко во канти — 200 ml.
37. Млеко во прав — оригинално пакување или најмалку 100 g.
38. Напивки безалкохолни — оригинално пакување или најмалку 500 ml.
39. Зеленчук свеж (за испитување на остатоци од пестициди):  
— мошне крупен (главици од зелка и сл.) — 5 kg.  
— средно крупен (црвени домати, морков, цвекло, салати и сл.) — 1 kg.  
— ситен (млад грашок, боранија, како и печурки и сл.) — 0,5 kg.
40. Зеленчук сушен — најмалку 200 g.
41. Зеленчук конзервиран — 2 до 3 пакувања.
42. Пиво оригинално пакување или најмалку 700 ml.
43. Пудинг — оригинално пакување или најмалку 100 g.
44. Прашок за печиво — оригинално пакување или најмалку 50 g.
45. Слаткарски слатки — оригинално пакување или најмалку 200 g.
46. Пијалаци жестоки алкохолни — оригинално пакување до најмалку 500 ml.
47. Риби свежи — 200 g, а за риби помали — цела риба.
48. Рибини производи — 3 до 5 кутии или 200 g.
49. Сахарин — оригинално пакување или најмалку 20 до 30 g.
50. Сирења — оригинално пакување до 500 g — или 1 парче од 500 g.
51. Оцет — оригинално пакување или најмалку 200 ml.
52. Оцетна киселина — оригинално пакување или најмалку 200 ml.
53. Сирупи — оригинално пакување или најмалку 300 ml.
54. Сладолед — оригинално пакување или најмалку 250 g.
55. Синап (сенф) — оригинално пакување или најмалку 100 g.
56. Сол — оригинално пакување или 500 g.
47. Средства за конзервирање — оригинално пакување или 5 до 25 g.
58. Шеќер — оригинално пакување или 100 g.
59. Тестенини — оригинално пакување или најмалку 250 g.
60. Масло — оригинално пакување или најмалку 500 g.
61. Ванилин-шеќер — оригинално пакување или најмалку 20 g.
62. Вино — оригинално пакување или 700 ml.
63. Овошна есенција — оригинално пакување или 25 g.
64. Овошје свежо (за испитување на остатоци од пестициди):  
— крупно — — — — — 3 kg  
— средно крупно — — — — — 2 kg  
— ситно — — — — — 1 kg
65. Мируди во прав — оригинално пакување или 50 g.
66. Зрнеста храна (цереалии и брашно) — оригинално пакување до 100 g или најмалку 1 kg.

За намирници што не се назначени во оваа листа мостри се земаат во количества и на начинот што се предвидени за сродни намирници.

## Б. Најмало количество на мостри на предмети за општа употреба

1. Метални садови и прибор — по 1 парче или 100 cm<sup>2</sup> од секој предмет (на пример: 1 тендере, 1 капак, 1 нож, 1 виљушка, 1 лажица итн.).

2. Емајлирани садови и прибор — по 3 парчиња или  $3 \times 100 \text{ cm}^2$  од секој предмет.
3. Садови и прибор од цемент, глина, керамика, порцелан и стакло — по 1 парче од секој одделен предмет (на пример: 1 чинија, 1 соларник, 1 чинија длабока, 1 чинија плитка, 1 шоља за кафе итн.).
4. Садови и прибор од вештачки маси и од гума — по 1 парче, односно најмалку  $100 \text{ g}$  ако масата е хомогена. Ако производот е од повеќе слоеви (нехомоген), најмалото количество на мостри изнесува  $100 \text{ g}$  од оној слој (маса) што го има најмалку.
5. Дрвени садови — 1 парче или  $100 \text{ cm}^2$ .
6. Прибор од текстил — 1 парче или  $100 \text{ cm}^2$ .
7. Амбалажа од метал (лименки, туби, шишиња, кутии, сандаци, канти и сл.) — 3 парчиња или  $3 \times 100 \text{ cm}^2$ .
8. Фолии од метал —  $100 \text{ cm}^2$ .
9. Амбалажа од вештачки маси и од гума — најмалку  $100 \text{ g}$  или  $100 \text{ cm}^2$ .
10. Амбалажа од хартија —  $100 \text{ cm}^2$ .
11. Амбалажа од керамика, порцелан и стакло — по 1 парче од секој одделен предмет или  $100 \text{ cm}^2$ .
12. Амбалажа од текстил —  $100 \text{ cm}^2$ .
13. Амбалажа од дрво — 1 парче или  $100 \text{ cm}^2$ .
14. Помешна амбалажа — заштитна (шунки, слама, вештачки маси) —  $100 \text{ g}$  или  $100 \text{ cm}^2$ .
15. Детски играчки — 1 парче или  $100 \text{ g}$  ако масата е хомогена, односно по  $100 \text{ g}$  од секој слој ако масата е нехомогена.
16. Украсни предмети — 1 парче или  $100 \text{ g}$  ако масата е хомогена, односно по  $100 \text{ g}$  од секој слој ако масата е нехомогена или по  $100 \text{ cm}^2$  површина што е покриена со украси или бојосана.
17. Средства за одржување на лична хигиена, нега и разубавување на лицето и телото, без оглед на видот и обликот на производот или сировината — најмалку 3 оригинални пакувања, односно најмалку  $50 \text{ g}$  ако три оригинални пакувања не изнесуваат  $50 \text{ g}$  (на пр. руж за усни).
18. Производи за одржување на лична хигиена, нега и разубавување на лицето и телото во аеросол-пакување — најмалку 4 оригинално наполнети шишиња.
19. Средства за одржување на чистота во домаќинство — 1 оригинално пакување или најмалку  $250 \text{ g}$ .
20. Средства за одржување чистота во домаќинство во аеросол-пакување — 4 оригинално наполнети шишиња.
21. Тутун и тутунски преработки — 10 оригинални пакувања по 20 цигари, односно 200 цигари или  $200 \text{ g}$  тутун;
22. Филтер-писка за цигари — најмалку  $100 \text{ g}$  (мостра се зема со исекување на грчката од почетокот од средината и од крајот најмалку по  $1 \text{ cm}$  должина).
23. Бои, лепила и лакови што служат за преработка на предмети за општа употреба — 1 оригинално пакување, односно во најмало количество во кое тоа е предвидено за готови производи од соодветен материјал.
3. Сонда според НОБ — за земање мостри на зрнестите намирници при претовар, ако претовар се врши во вид на млаз.
4. Сонда за маст, олучеста — за земање мостри на маст од буриња и сл. сирење во поголеми парчиња, масло, путер итн.
5. Сонда за земање мостри на маслени производи.
6. Сонда за земање мостри на длабоко смрзнати намирници.
7. Извлека — пумпа — за земање мостри на намирници во течна состојба.
8. Лопатче метално.
9. Кујнски нож
10. Ножици обични, скалпел, пинцета.
11. Лула.
12. Рачен фрижидер.
13. Термометар ротационен од  $-30^\circ\text{C}$  до  $0^\circ\text{C}$ .
14. Термометар ротационен од  $0^\circ\text{C}$  до  $37^\circ\text{C}$ .
15. Термос-шишиња и термос-садови.
16. Метален печат на надлежниот орган на управата.
17. Шишиња (бели медицински) од  $500 \text{ ml}$  со затворај од плута.
18. Шишиња-тегли со широко грло од  $500 \text{ ml}$  и со затворај од плута или со затворај на завртка.
19. Шишиња (бели медицински) од  $200 \text{ ml}$ , со затворај од плута или со шлифуван затворај.
20. Шишиња-теглички (бели) од  $100 \text{ ml}$  со широко грло и соодветен затворај.
21. Метални шишиња од  $100$  до  $200 \text{ ml}$  со херметички затворај.
22. Затворајчи од плута од разни големини.
23. Пергамент-хартија, масна во табаци.
24. Пластични или алуминиумски фолии.
25. Хартиени кесиња од  $0, 5, 1, 2$  и  $3 \text{ kg}$ .
26. Кесиња од пластични маси од  $0, 5, 1, 2$  и  $3 \text{ kg}$ .
27. Хартија за пакување дебела во табаци.
28. Канап за врзување потенок и подебел.
29. Картон во табак или кутии.
30. Восок за печатење или плomba со жиг.
31. Ламба на шпиритус, свеќа или мал бутан-горилник.
32. Шпиритус за гориво.
33. Газа хидрофилна, вата памучна и хартиена.
34. Етикети од разни големини — самолепливи.
35. Сандачиња за праќање мостри (повеќе парчиња) на лесно расипливи и течни намирници обложени со лим.
36. Специјални картонски кутии од различни големини.
37. Платнени кесиња од  $2$  до  $5 \text{ kg}$ .
38. Платнени вреќи од  $50$  до  $70 \text{ kg}$ .

## 923.

Врз основа на точка 3 од Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/78), претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

1. Се утврдува дека во Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, се делегирани:

а) од страна на определени сојузни органи на управата и сојузни организации, самоуправни организации и заедници и општествени организации во федерацијата, како нивни претставници, и тоа од:

1) Сојузниот секретаријат за надворешни работи;

## ЛИСТА II

## Прибор и амбалажа за земање мостри на намирници и предмети за општа употреба

1. Рачна сонда — тробоец — за земање мостри на зрнестите намирници од вреќа.
2. Вагонска сонда — за земање мостри на зрнестите намирници во растурена состојба: од вагони, бродови и складови.

Реџеп Ѓиха, помошник-сојузен секретар за на-  
дворешни работи;

2) Сојузниот секретаријат за народна одбрана:  
полковник Мика Шаулиќ, началник на управа  
во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

3) Сојузниот завод за општествено планирање:  
Милорад Есаповиќ, директор во Сојузниот за-  
вод за општествено планирање;

4) Стопанската комора на Југославија:  
Раде Тодовиќ, потпретседател на Стопанската  
комора на Југославија;

5) Постојаната конференција на градовите и  
општините на Југославија:  
мр Божидар Поповиќ, генерален секретар на  
Постојаната конференција на градовите и општи-  
ните на Југославија;

6) Сојузот на заедниците на пензиското и ин-  
валидското осигурување на Југославија:

Абдурахим Жури, генерален секретар на Соју-  
зот на заедниците на пензиското и инвалидското  
осигурување на Југославија;

7) Сојузот на заедниците на здравственото осигу-  
рување и на здравството на Југославија:

проф. д-р Душко Теодосиевски, претседател на  
Сојузот на заедниците на здравственото осигурува-  
ње и на здравството на Југославија;

8) Сојузот на заедниците за вработување на  
Југославија:

Драгослав Стојановиќ, претседател на Собра-  
нието на Сојузот на самоуправните интересни за-  
едници за вработување на Југославија;

9) Координациониот одбор на републичките и  
покраинските заедници на детската заштита:

Јелка Илиќ, претседател на Координациониот  
одбор на републичките и покраинските заедници на  
детската заштита;

10) Координациониот одбор на самоуправните  
интересни заедници на социјалната заштита на ре-  
публиките и автономните покраини: Јоџо Воќкиќ  
претседател на Координациониот одбор на самоуп-  
равните интересни заедници на социјалната заш-  
тита на републиките и автономните покраини;

б) од страна на извршните совети на собрани-  
јата на републиките и извршните совети на собрани-  
јата на автономните покраини, како нивни прет-  
ставници, и тоа од:

1) Извршниот совет на Собранието на Соција-  
листичка Република Босна и Херцеговина:

Алија Авдиќ, член на Извршниот совет;

2) Извршниот совет на Собранието на Соција-  
листичка Република Македонија:

Андон Мојсов, републички секретар за труд и  
член на Извршниот совет;

3) Извршниот совет на Собранието на Соција-  
листичка Република Словенија:

Андреј Грахор, републички секретар за труд и  
член на Извршниот совет;

4) Извршниот совет на Собранието на Соција-  
листичка Република Србија:

Милијан Поповиќ, републички секретар за труд  
и член на Извршниот совет;

5) Извршниот совет на Саборот на Социјали-  
стичка Република Хрватска:

проф. д-р Бошко Поповиќ, републички секре-  
тар за народно здравје и социјална заштита на СР  
Хрватска и член на Извршниот совет;

6) Извршниот совет на Собранието на Соција-  
листичка Република Црна Гора:

д-р Бранко Почек, републички секретар за труд,  
здравство и социјална заштита и член на Изврш-  
ниот совет;

7) Извршниот совет на Собранието на Социјал-  
листичка Автономна Покраина Војводина:

д-р Ференц Бала, покраински секретар за  
здравје и социјална политика и член на Извршни-  
от совет;

8) Извршниот совет на Собранието на Соција-  
листичка Автономна Покраина Косово:

д-р Мехмед Беграца, покраински секретар за  
здравство и социјална политика и член на Изврш-  
ниот совет.

2. Ова решение се објавува во „Службен лист  
на СФРЈ“.

Бр. 25574

2 ноември 1978 година

Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
труд, здравство и социјална  
заштита,

Светозар Пепошки, с. р.

## 924.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за  
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр.  
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандарди-  
зација пропишува

## П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАДИО- КОМУНИКАЦИИ

### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословен-  
ските стандарди за радиокомуникации, што ги имаат  
следните називи и ознаки:

1) Радиокомуникации. Предавате-  
ли. Распоредување и означување на  
емисии — — — — — JUS N.N.6.321

2) Радиокомуникации. Предавате-  
ли. Толеранција на фреквенции — — JUS N.N.6.325

3) Радиокомуникации. Предавате-  
ли. Сила на радиопредаватели. Фак-  
тори за претворување и мерење на  
сила — — — — — JUS N.N.6.326

4) Радиокомуникации. Предавате-  
ли. Референтна и карактеристична  
фреквенција за типични видови еми-  
сии — — — — — JUS N.N.6.330.

### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој  
правилник се составен дел на овој правилник, а се  
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод  
за стандардизација.

### Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој  
правилник се задолжителни во целост, а ќе се  
применуваат врз радиокомуникациите, односно врз  
предавателите што ќе се произведат, односно увезат  
од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

### Член 4

Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден  
од денот на објавувањето во „Службен лист на  
СФРЈ“.

Бр. 15-16628/1

16 октомври 1978 година

Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Милан Крајновиќ, с. р.

925.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИМЕЧКИ ЗА КОНЗЕРВИРАЊЕ НА ХРАНА

##### Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за лимечки за конзервирање на храна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/78) во член 1 во точка 2 зборовите „75 mm“ се заменуваат со зборовите: „73 mm“.

##### Член 2

Член 6 се менува и гласи:  
„Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

##### Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-17305/1  
26 октомври 1978 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Милан Крајновиќ, с. р.

5) Методи за испитување на хемискиот состав на алуминиумот и алуминиумските легури. Спектрофотометриско одредување на содржината на хром (метод со дифенил-карбазид) — — — — —

JUS C.A1.268

6) Методи за испитување на хемискиот состав на алуминиумот и алуминиумските легури. Спектрофотометриско одредување на содржината на никел (метод со диметил-глиоксим) — — — — —

JUS C.A1.269.

##### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник, се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

##### Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

##### Член 4

Овој правилник влегува во сила шеесттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 11-17276/1  
25 октомври 1978 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Милан Крајновиќ, с. р.

926.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА АЛУМИНИУМОТ И АЛУМИНИУМСКИТЕ ЛЕГУРИ

##### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за методите за испитување на хемискиот состав на алуминиум и на легури од алуминиум, што ги имаат следните видови и ознаки:

1) Методи за испитување на хемискиот состав на алуминиумот и алуминиумските легури. Одредување на содржината на бакар со атомска апсорпциона спектрофотометрија — — — — —

JUS C.A1.264

2) Методи за испитување на хемискиот состав на алуминиумот и алуминиумските легури. Одредување на содржината на никел со атомска апсорпциона спектрофотометрија — — — — —

JUS C.A1.265

3) Методи за испитување на хемискиот состав на алуминиумот и алуминиумските легури. Одредување на содржината на олово со атомска апсорпциона спектрофотометрија — — — — —

JUS C.A1.263

4) Методи за испитување на хемискиот состав на алуминиумот и алуминиумските легури. Одредување на содржината на хром со атомска апсорпциона спектрофотометрија — — — — —

JUS C.A1.267

927.

Врз основа на член 11 став 1 точка 1 од Самоуправната спогодба за основање Сојуз на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на Босна и Херцеговина, Самоуправната интересна заедница на здравствената дејност на работниците на Црна Гора, Самоуправната интересна заедница на здравствената дејност на земјоделците на Црна Гора, Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците и на здравството на Хрватска, Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците и на здравството на Хрватска, Самоуправната интересна заедница на здравственото осигурување на самостојните обртници, угостители и здравството на Хрватска, Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување на Македонија, Здравствената заедница на Словенија, Републичката заедница на здравственото осигурување и реосигурување на Србија, Самоуправната интересна заедница за здравство на Војводина и Самоуправната интересна заедница на здравствената заштита и здравственото осигурување на Косово склучуваат

### САМОУПРАВНА СПОГОДБА

#### ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НАДВОР ОД ПОДРАЧЈЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И НА ЗДРАВСТВОТО НА КОЈА Ё ПРИПАГА ОСИГУРЕНИКОТ

##### Член 1

Со оваа самоуправна спогодба заедниците и сојузите на заедниците во социјалистичките републи-

ки и социјалистичките автономни покраини (во натамошниот текст: потписници на спогодбата) се обврзуваат дека ќе преземат мерки за обезбедување користење на здравствената заштита на осигурените лица во случаите кога таквите лица користат здравствена заштита надвор од подрачјето на самоуправната интересна заедница на здравственото осигурување и здравството (во натамошниот текст: заедницата-должник), на која им припаѓаат како осигурени лица.

#### Член 2

Во смисла на член 1 од оваа спогодба, здравствената заштита ќе им биде дадена, под еднакви услови — на начинот и според постапката што се применува за осигурените лица — членови на заедницата на чие подрачје се наоѓа организацијата на здружен труд на здравството, односно нејзин дел (во натамошниот текст: организацијата — доверител) — и на осигурените лица од други заедници на здравственото осигурување и на здравството од територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на лицата што имаат живеалиште на подрачјето на заедницата каде што користат здравствена заштита, на лицата привремено настанети на подрачјето на заедницата каде што користат здравствена заштита заради школување, студирање, усовршување и сл. на лицата кој кои настанала потреба од давање итна медицинска помош, како и на лицата што се упатени во согласност со општ акт на заедницата чии се членови заради користење на здравствена заштита или, во врска со користењето на здравствена заштита набавувале лекови на рецепти.

#### Член 3

Потписниците на спогодбата се обврзуваат дека ќе преземат мерки во случаите од член 2 на оваа спогодба да се овозможи непречено користење на здравствена заштита и добивање на лекови според издадените рецепти врз основа на прописно заверена здравствена книшка, а за уживателите на пензија и за членовите на нивните семејства — со здравствена книшка и доказ за примената пензија, како и други документи со кои се докажува својството на осигурено лице и припадноста на определената заедница — должник.

Ако е во прашање давање здравствена заштита во итен случај организацијата — доверител ќе даде здравствена услуга и без документите од став 1 на овој член, со тоа што дополнително ќе ги прибави соодветните документи од заедницата-должник.

Осигурените лица што се упатени на преглед, испитување, лекување и медицинска рехабилитација, покрај документите од став 1 на овој член, треба да имаат и упат од организацијата, односно органот на заедницата во смисла на член 2 од оваа спогодба.

Ако организацијата-доверител прими на стационарно лекување осигурено лице од став 2 на овој член, должна е во рок од пет дена од денот на неговиот прием на лекување да ја извести за тоа заедницата-должник на која ѝ припаѓа осигуреното лице.

#### Член 4

За дадени услуги на здравствена заштита и издадени лекови по рецепти на осигурените лица во случаите од член 2 на оваа спогодба, организацијата-доверител доставува сметка до Заедницата-должник на начинот и во роковите предвидени со сојузниот пропис за обезбедување меѓусебното плаќање помеѓу корисниците на општествени средства.

Ако е во прашање стационарно лекување што трае подолго од триесет дена и издадени лекови по рецепти, организацијата-доверител од став 1 на овој член е должна да достави сметка до заедницата-должник најмалку еднаш месечно.

Организацијата-доверител од став 1 на овој член, кон сметката е должна да достави до заедницата-

-должник и извештај на пропишаниот образец што содржи податоци за осигуреното лице и за дадената услуга, односно издадениот лек по рецепт, што ѝ се неопходни на заедницата-должник заради евиденција и статистика.

Ако заедницата-должник бара од организацијата-доверител за осигуреното лице, покрај документацијата од став 3 на овој член да ѝ достави и друга соодветна медицинска документација, таа е должна тоа да го стори во рок од осум дена по добиеното барање.

Организацијата-доверител е должна да достави до заедницата-должник соодветна медицинска документација во рок од три дена од денот на отворањето на боледувањето на осигуреното лице во случаите од член 2 на оваа спогодба.

#### Член 5

Здравствените услуги што му се дадени на осигуреното лице во случаите од член 2 на оваа спогодба се пресметуваат по цените што важеле во времето на давањето на услугите, а што се утврдени со самоуправната спогодба за слободната размена на трудот за подрачјето на самоуправната интересна заедница на здравственото осигурување и здравството на кое се наоѓа здравствената организација-доверител што ја дала здравствената услуга.

#### Член 6

Заедницата-должник е должна, по приемот на сметката за дадените здравствени услуги на осигурените лица, во случаите од член 2 на оваа спогодба, да го уплати износот по сметката, односно на организацијата-доверител да ѝ издаде соодветен инструмент за плаќање на начинот и во роковите утврдени со сојузните прописи за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства.

Ако заедницата-должник утврди дека кон сметката од став 1 на овој член организацијата-доверител не ѝ доставила и соодветна документација или други податоци што е должна да ги достави во смисла на оваа спогодба, односно на самоуправната спогодба за слободната размена на трудот според член 5 од оваа спогодба, или дека сметката формално е не-исправна, ќе ѝ ја врати таквата сметка на организацијата-доверител во рок од пет дена од денот на приемот, со образложение на причините поради кои ја враќа. Ако сметката сметковно е неточна или во износот на сметката се содржани и износи на услуги за лица што не ѝ припаѓаат на заедницата-должник, заедницата-должник ќе достави приговор на спорекитот износ до организацијата-доверител во рок од пет дена од денот на приемот на сметката. Износот што не е спорен заедницата-должник ќе ѝ го уплати на организацијата-доверител во смисла на одредбите на став 1 од овој член.

Потписниците на спогодбата се обврзуваат дека ќе преземат соодветни мерки ако заедницата-должник не ги изврши своите обврски од став 1 на овој член.

#### Член 7

Потписниците на спогодбата се согласни здравствената книшка и другите документи од член 3 на оваа спогодба да служат и како доказ дека заедницата-должник ќе го уплати соодветниот износ во смисла на член 6 од оваа спогодба, за сите здравствени услуги и лекови по рецепти дадени на осигурено лице во случаите од член 2 на оваа спогодба.

#### Член 8

Заедниците и здравствените организации можат, во смисла на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75 и 13/76) и оваа спогодба, да склучат договори со кои поблиску ќе ги регулираат меѓусебните односи за давање здравствена заштита, за плаќање на тоа заштита и за другите услуги.

## Член 9

Потписниците на спогодбата меѓусебно ќе се известуваат за преземените мерки и ќе ги усогласуваат и координираат акциите за остварување на договорената политика на спроведувањето на здравствената заштита над осигурените лица во случаите од член 2 на оваа спогодба.

Потписниците на спогодбата повремено ќе го анализираат спроведувањето на оваа спогодба и ќе предлагаат и преземаат определен мерки и акции.

## Член 10

Ако во врска со спроведувањето на оваа спогодба настане спор помеѓу заедницата-должник и здравствената организација, што се наоѓаат на територија на иста република, односно автономна покраина, за неговото решавање ќе биде надлежна комисијата што се состои од три члена. Секој учесник во спорот именува по еден член на комисијата, а претседателот на комисијата го именува потписникот на спогодбата од територијата на односната република односно автономна покраина.

Ако спорот од став 1 на овој член настане помеѓу заедницата-должник и здравствената организација што не се наоѓаат на територија на иста република, односно автономна покраина, во комисијата за решавање на спорот учесниците во спорот именуваат по еден член, а претседателот на комисијата го именува Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија.

Претседателот на комисијата од ст. 1 и 2 на овој член е должен да ја свика комисијата во рок од петнаесет дена од денот на примениот поднесок од учесниците во спорот.

## Член 11

Потписниците на спогодбата, како и заедниците и организациите на здружен труд во здравството што даваат здравствени услуги на осигурените лица од член 2 на оваа спогодба, ќе ги усогласат своите општи самоуправни акти со оваа спогодба во рок од 3 месеци од денот на потпишувањето на оваа спогодба.

## Член 12

Оваа спогодба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

30 мај 1978 година,  
Белград,

За Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на Босна и Херцеговина,

**Сава Радовановиќ, с. р.**

За Самоуправната интересна заедница на здравствената дејност на работниците на Црна Гора,

**Ботик Вучиниќ, с. р.**

За Самоуправната интересна заедница на здравствената дејност на земјоделците на Црна Гора,

**Секуле Соковиќ, с. р.**

За Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците и на здравството на Хрватска, инж. **Антун Вилец, с. р.**

За Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците и на здравството на Хрватска,

**Јосип Ступариќ, с. р.**

За Самоуправната интересна заедница на здравственото осигурување на самостојните обртници, угостители и здравството на Хрватска

**Владимир Ожик-Паиќ, с. р.**

За Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување на Македонија,

**Александар Донеv, с. р.**

За Здравствената заедница на Словенија,

**д-р Сречко Корен, с. р.**

За Републиката заедница на здравственото осигурување и ресигурување на Србија,

**Марко Павичевиќ, с. р.**

За Самоуправната интересна заедница за здравство на Војводина

**Павле Рудински, с. р.**

За Самоуправната интересна заедница за здравствената заштита и здравственото осигурување на Косово,

**Данило Васиќ, с. р.**

## 928.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

## ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА PVC ГРАНУЛАТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 14 април 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за PVC гранулат, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 8.5% а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што су предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба дале согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3556 од 2 ноември 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Југовинил“ — Сплит, „Охис“ — Скопје, „Кемопласт“ — Задар, „Пластика“ — Дувно, „Синтевит“ — Витез, „Југопластика“ Сплит и „Новкабел“ — Нови Сад.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

**929.**

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

**СПОГОДБА****ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПРИЕМНИ, КАТОДНИ И РЕНТГЕН-ЦЕВКИ**

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 1 јануари 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за електронски приемни, катодни и рентген-цевки, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 15%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа Спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа Спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа Спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3098 од 31 октомври 1978 година.

4. Оваа Спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Претставник на производителот: ЕИ Фабрика електронских цевки — Ниш.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 10 купувачи — потрошувачи потписници на Спогодбата

**930.**

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

**СПОГОДБА****ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОРЦЕЛАНСКИ САДОВИ ЗА ДОМАКИНСТВО**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 12 јули 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за порцелански садови за домаќинство, со тоа што производителските организации на здружен труд да ги задржуваат своите продажни цени, на постојното ниво, а вршат усогласување заради преминување на малопродажни цени, при условите на продажбата што се наведени во Спогодбата, а според ценовниците што се составен дел на Спогодбата.

2. Цените од Ценовникот важат како цени во продажба на мало, без данок на промет. Во тие цени се вклучени трошоците на промет на стоките и тоа во малопродажната цена до 18% за покрите на трошоците во прометот на мало, како и до 10% за покрите на трошоците во прометот на големо, вклучувајќи ги трошоците за амбалажа и транспорт и другите услови на продажбата што се наведени во Спогодбата.

3. Учесниците на оваа Спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа Спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

4. На оваа Спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4316 од 24 октомври 1978 година.

5. Оваа Спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Порцулан — Зајечар“ — Зајечар и „Борис Кидрич“ — Титов Велес.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 34 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

**931.**

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

**СПОГОДБА****ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЕТСКИ КОЛИЧКИ, ОГРАТЧИЊА И СТОЈАЛКИ ЗА ДЕЦА**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 15 јуни 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за детски колички, огратчиња и стојалки за деца, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, до 15% и да извршат усогласување заради преминување на малопродажни цени, при условите на продажбата што се наведени во Спогодбата, а според ценовниците што се составен дел на Спогодбата.

Цените од Ценовникот важат како цени во продажба на мало, без данок на промет. Во тие цени се вклучени трошоците за промет на стоките во малопродажната цена до 22% за покрите на трошоците во прометот на мало, вклучувајќи ги трошоците за амбалажа, транспорт и другите услови на продажбата наведени во Спогодбата.

2. Учесниците на оваа Спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа Спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа Спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3047 од 2 ноември 1978 година.

4. Оваа Спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Подмладак“ Белград и „Трибуна“ — Љубљана.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

**932.**

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

**СПОГОДБА****ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КВАРЦЕН ПЕСОК ЗА СТАКЛАРСКАТА ИНДУСТРИЈА**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 24 април 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за кварцен песок за стакларската индустрија, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за стакларски песок:

|                                  | Дин/т  |
|----------------------------------|--------|
| 1) „Ваљево“, „Рготина“ и „Липик“ | 140,00 |
| 2) „Литсбург“                    | 178,50 |
| 3) „Ново Место“                  | 192,80 |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3212 од 3 ноември 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: Рудник кварцног песка — Рготина, Рудници неметала — Валево, „Кремен“ — Ново Место и ИСЛ, ООУР Рударска производња — Липик. Претставници на купувачите-потрошувачи: Стекларна „Храстник“ — Храстник, Српска фабрика стакла — Параќин, Индустрија стакла — Панчево, „Стража“ — Хум на Сутла и ИСЛ, ООУР Рударска производња — Липик.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за изработка и продажба на пригодни златни и сребрени ковани пари по повод одржувањето на VIII медитерански игри — Сплит 1979 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/78, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

### ИСПРАВКА

**НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНИ ЗЛАТНИ И СРЕБРЕНИ КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД ОДРЖУВАЊЕТО НА VIII МЕДИТЕРАНСКИ ИГРИ — СПЛИТ 1979 ГОДИНА**

Во член 1 став 3 по бројот: „250,“ треба да стои бројот: „200,“.

Од Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 8 ноември 1978 година.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот на метролошките услови за контролни тегови со називни маси од 500 kg и 1000 kg, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/78, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

### ИСПРАВКА

**НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА КОНТРОЛНИ ТЕГОВИ СО НАЗИВНИ МАСИ ОД 500 kg и 1000 kg**

Во називот на правилникот наместо зборовите: „500 KG и 1000 KG“ треба да стои: „500 kg и 1000 kg“.

Во називот на цртежот бр. 2 наместо зборовите: „500 KG“ треба да стои: „500 kg“.

Од Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, Белград, 25 октомври 1978 година

## ОДЛИКУВАЊА

### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

**НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од САП Војводина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

## СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ѓосић Илије Жарко, Махуља Ивана Звонимир;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

## СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Војводић Спасе Ана;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бандић Душана Томислав, Гавриловић Петра Лазар, Јовановић Данила Коста, Кевеџи Џожефа Илеш, Настасић Стевана Душан, Симеуновић-Живић Чедомира Радмила;

— за заслуги на полето на јавнат дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

## СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Лакић Јефте Драгомир, Матић Марка Мартин;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

## СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Баста Раде Ђуро Бељански Ђорѓа Ранко, Бердал Иштвана Џожеф, Бунгин Тиме Бојана, Частвен-Миквић Јана Катарина, Ђерић Данила Ђуро Браковић Николе Илија, Хоџиќ Ђуре Шандор, Хорват Антала Јосип, Јерковић-Дејанов Бошка Софија, Келић Бранка Рајко Коларов Димитрија Урош, Кониќ-Кинџеџи Штефана Зузана, Кралиќ Паје Павле Мијатов Драгутина Јоса, Нађ Јаноша Иштван, Пуповац Ђуре Драгомир, Рошчиќ-Драгојловић Сава Зорница, Салаи Луке Фрањо, Сопад Ладислава Ђорђе Стефановић Живка Светислав, Телчер Маѓаша Џожеф, Туцаков-Зарић Милорада Нада, Закић Драгутина Божићар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Антуновић Имре Имре, Барноф-Гилиќ Шандора Ружа Бартол Кароља Карољ, Башчић-Палковић Стипана Естеса, Бегојевић Рајина Стеван, Благојевић Лазара Боро, Бобошки Миливоја Аврам, Бобошки Ђулиќа Стеван Ђулиќа Милана Јован, Брунџа Дионизије Јаков Цветковић-Евтимии Харалампии Десанка, Чаџи Ференца Михаљ, Чикош Џожефа Џожеф, Доби Михајла Вилце Дулић Матије Петар, Ђермановић Николе Петар, Ђого Владимирца Богослав, Ђорђевић-Орловић Андрије Етела, Ђуриќ Радована Светозар, Ђурић Јове Борислав, Ѓишанг Виктор Лилијана Габрић Веце Станко, Гаџић Ристе Браислав Говорковић Петра Бруно, Херак Станислава Станислав, Хоџаќ Михаља Михаљ, Ишпановић Николе Ђуро, Иванковић Јосипа Нано, Ивас Николе Божићар, Јаковљевић Јована Лазар, Јакубећ Парт Ладислав Јандрић Лазара Јово;

Јелчић Милице Павле, Јевремовић Радована Јеврем, Јевтић Благоја Стаменко, Јоџић Јована Марија, Јоџеж Живојина Славољуб, Јоветић Михајла Милан, Камбан Мила Јован, Караџац-Попрња Шимунка Анѓелка, Картевица Петра Никола, Климо Карла Лајош, Кљајић Душана Ђура, Кнези Антуна

Ђено, Ковач Антала Иштван, Кракановић Наума Ѓорѓевић, Кривек Јаноша Иштван, Ласица-Секулић Саве Љубица, Латиновић Илије Војислав, Лазаревић Младена Бранко, Летић Дула Миле, Мандић Ђорѓа Бранислав, Маринков Пере Славко, Марјанов Јована Вождар, Марков Александра Ђорђе, Марковић-Милеуснић Стевана Радмила, Маровић Раде Љубица, Мартиновић Илије Мило, Марункић Мирка Димитрије, Матић Радована Привислав, Месарош Иштвана Ласло, Миладиновић Стојана Сава, Миладинов Јована Жарко, Милутиновић Милоша Драгутин, Молнар Ференца Јанош, Момчиловић Миле Миле, Нецин-Лазовић Лазара Десанка, Нешић Недељка Кристифор, Николичин Живе Борислав, Орчић Мише Бела, Ожвар Јосипа Стеван, Пантић Бојка Миливоје;

Парилов Симе Јела, Пашић Живка Адам, Пеќановић Мартина Александар, Петаковић Василија Миле, Попов Живе Милош, Прокин-Чурчић Евице Зора, Путник Жарка Смиљка, Радојев-Јелкић Саве Љубинка, Радуловић Косте Милан, Ранковић Војислава Слободан, Савић-Бајкучин Данка Душанка, Сићаји Лајоша Лајош, Симендић Даде Богдан, Сотин Јована Мирко, Стаменковић Стојадина Вукадин, Станојевић Благоја Милан, Шалиндрџија-Марковић Николе Јулка, Шербан Стевана Милан, Шодић Тоше Милан, Шомоћи Лајоша Шандор, Штрангар Марка Јосип, Шујица Илије Милева, Шујић-Копиловић Лазара Ружа Тамишчија Ђорѓа Мирко, Таниќ Иван Јосип, Терзин Душана Светислав, Тихић-Шоколовачки Љубе Драгица, Тителац Јована Миленко, Варга Павла Павле, Варга Фране Стеван, Васић Васе Живко, Васиљев-Бајкучин Чедомира Драгина, Веселиновић Ђуре Марко, Веселиновић Марка Владимир, Влаовић Марка Стипан, Вукша Петра Стеван, Живковић Марка Младен, Живковић Марка Васо Жупић Јовише Драгомир, Жупић-Влаовић Паје Јагола;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ѓимовић Лазара Рајко, Божић Алексе Рајко, Димитрашиновић Андрије Мића, Докић Симе Бранко, Дошло Ристе Бранко, Гаширевић Стеве Никола, Јелић Тихомира Будимир, Јовановић-Тошић Владе Ковилка, Мијић Драгољуба Милена, Живковић Јована Радислав;

— за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Арановић Невене Мисослав, Бабић Душана Бошко, Баги Мењхарт Јожеф, Батор Софије Јанош, Бенак Јаноша Маргит, Бочковић Стевана Андрија, Божић Груја Лазар, Брешњански Антуна Пере Чакнић Антуна Петар, Делић Николе Милан, Добановић Лазара Катица, Дубац Јаноша Јанош, Дујаковић Пантелије Витомир, Ђуричић-Шкиљо Раде Драгиња, Филеки Фокуша Миклош, Гађански Доброслава Живко, Ходри Пала Антал, Хокњец Стјепана Станко, Илоски-Шипоска Паума Павлина;

Изковић-Рафаи Јосипа Викторија, Јакубец Силвестера Розалија, Јанчић Миливоја Даница, Јерчић-Попов Данила Мара, Јовић Недељка Сава, Каић Грге Иван, Карољи Јосипа Јелена, Катић Жарка Бошко, Кончар-Крстић Негована Мира, Кривковић Марка Петар, Летић-Васинић Николе Даница, Мађаревић Марка Мило, Маго Иштвана Нантор, Мајданчић Петра Стипо, Месарош Фабијана Ласло, Мишић Раде Јованка, Немца Фабиша Шима, Палић Антала Јанош, Пасјечник Теодора Богдан Пазмањ Иштвана Иштван, Причић Антуна Марија, Рутонски-Прокин Славка Јелица, Сабо Петера Маргит, Саидл Љубе Франо, Станковић Ђорѓа Вељко Стојадиновић-Гужвица Ђуре Блаженка, Сурла Луке Миле, Шереги Иштвана Јосип, Татић-Нађ Стевана

Барбара, Вереш Ивана Ладислав, Врачар Николе Симо, Врљичак Марка Филип, Вуков Алојзије Иван, Затко Пала Габор, Живанов Илије Марија.

Бр. 35  
10 април 1978 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

### У К А З

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

#### Од САП Косово

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Барку-Хоца Хаљим Наније, Хоца Халим Сани, Олони-Мухаџери Исмајл Недије;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бакија-Воксхи Мурат Емине, Цанхаси Џељанин Шефка, Ђота Хисена Рамо, Јата Суља Хасур, Вучић-Лалевић Блажа Нада;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Абидини Бајрама Јонуз, Duchić-Iakuci Тахира Нације, Георгијев Леон Ристо, Хоца Идриза Рустем, Kavachi Хамит Мелит, Камџери Халита Ахмет, Опоја Хаки Rechad, Шалџини Емин Вахид;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Исуфај Ук Љуш;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Аљај Дервџина Мухамет, Башановић Станка Владета Ѓегај Аслана Ѓтхем, Butvqi Хамита Ѓајрам Дацај Смајла Тахир, Даутај Авдулах Хаки, Дска-Јата Шабан Чазиме, Ѓимони-Хоца Халим Муљете Ристић Томе Миленко, Садик Бајрам Бајселмани;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Страна

Абраши Исмет Абедин, Ајрани Јусуфа Рамадан, Аљај Бећа Бајрам, Анђелковић Станоје Станислав, Бехљуљи Зенеља Шефкија, Бериша Хаџије Ружди, Бинакај Лаха Фазли, Битичи Авдулаха Реџеп, Ђојаџи Кадри Бектеп, Џуфи Хзр Шефки, Чорај-Ша-раполи Имера Мендуха, Диздари Џељал Џемаљ, Џибо Шукри Веџа Ђара Касима Минир, Ђорђевић Ђорѓа Димитрије, Ђемиџи Ђемина Абдула, Ђеџа Ми-син Зуфтија, Гаши Деме Авди, Хаџиу Сахита Сами, Халче Јусуфа Алириза, Хоџа Али Бесим, Илџиџи Бектепа Адем Имери Ислам Неџбедин, Исајловић Благоје Нада, Исаку Исака Вебија, Јонџи Харуна Зејнел, Јовановић Милана Божићар, Качаник Ха-мида Хзр, Кадријај Реџе Алиј, Кадријај Сокоља Чазим, Кесаси Несима Хамит, Којчин Шукрије Муртезан Краснићи Неџмедина Гарић Краснићи Мухарем Рамиз, Крџеши Шабана Муса Крстић Јо-вана Крунислав, Лутви Селима Нухи, Љајко Мус-тафе Цафер Љатић Азиз Имер;

Љушај Силе Љуш, Мулатахири Минуша Сафет, Неџири Узеира Назиф, Османи Рифата Шукри, По-ватај Авдула Ђазим, Прутки Шуџери Мехмет, Пу-ља Беџир Фатос, Радловић Николе Љубиша Са-хатчија Мурата Сокољ, Сакој Сефера Сако Сатиху Селима Ђамил, Стефановић Светка Ратомир, Сто-јановић Спире Александар, Шасивари-Ђеџић Сали Хаши, Шехић Реџепа Смајл, Шаху Биџија Хи-лајет, Шеху Хајдара Силеџић, Шериџи Шефика Шемседин, Тољај Алиј Осман, Тоскић Драгише Оливера, Трињаку Шаина Авди, Укај Рама Даут, Уштевић Чедомира Арсеније, Вехапи Хасана Иљаз;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

## СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Асланај Шабана Весел, Поватај Садрија Хаки, Садику Ђеладина Савдије, Схала Зенел Фазли;

— за залагање и постигнати успеси во работата

## СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ђуџић Хамди Агим, Демукан-Нузај Бајрамз Тима Ђиба Дервиша Шухрет, Ѓуберенић Митра Војислав, Круџиу Ђамиља Хикмет, Кукаљај Реџа Авдул, Љокај Дина Ниман, Мемај Исуфа Ука Пет-ковић Јована Владимир, Салај Кадрија Деме, Сто-јановић Благоје Мирослав,

Бр. 36

10 април 1978 година

Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## СОДРЖИНА:

Страна

914. Одлука за утврдување на основицата за усогласување на личните доходи на функционерите што ги избира или име-нува Собранието на СФРЈ со просечниот пораст на личните доходи на вработените во стопанството на СФРЈ — — — — 2385
915. Одлука за утврдување на основицата за усогласување на личните доходи на функционерите што ги назначува Претсе-

дателството на Собранието на СФРЈ и на работниците на стручните служби на Соб-ранието на СФРЈ — — — — — 2385

916. Одлука за усогласување на надоместот на личниот доход на делегатите во Собрани-ето на СФРЈ со просечниот пораст на лич-ните доходи на вработените во стопан-ството на СФРЈ — — — — — 2385
917. Уредба за условите што треба да ги ис-полнат банката и друга финансиска ор-ганизација за издавање обврзници — — — — — 2386
918. Одлука за формирање Одбор за коорди-нација и спроведување на Осимските спо-годби — — — — — 2386
919. Одлука за формирање Иницијативен од-бор за вршење потребни подготовки за почеток на работата на Југославенската банка за меѓународна економска соработ-ка — — — — — 2387
920. Одлука за определување на основицата за усогласување на личните доходи на функционерите и раководните работни-ци во 1978 година со просечниот пораст на личните доходи на вработените во стопанството на Социјалистичка Федера-тивна Република Југославија — — — — — 2387
921. Наредба за времето во кое воздухоплов-ните пристаништа мораат да бидат отво-рени за јавен превоз во воздушниот со-обраќај — — — — — 2388
922. Упатство за начинот на земање мостри за вршење анализи и суперанализи на на-мирници и предмети за општа употреба — — — — — 2389
923. Решение за утврдување на составот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита — — — — — 2392
924. Правилник за југословенските стандарди за радиокомуникации — — — — — 2393
925. Правилник за измени на Правилникот за југословенските стандарди за лименки за конзервирање на храна — — — — — 2394
926. Правилник за југословенските стандарди за методите за испитување на хемискиот состав на алуминиумот и алуминиумските легури — — — — — 2394
927. Самоуправна спогодба за условите и на-чинот на користење здравствена заштита надвор од подрачјето на самоуправната интересна заедница на здравственото осигурување и на здравството на која ѝ при-паѓа осигуреникот — — — — — 2394
928. Спогодба за промена на затечените цени за PVC гранулат — — — — — 2396
929. Спогодба за промена на затечените цени за електронски приемни, катодни и ренд-ген-цевки — — — — — 2397
930. Спогодба за промена на затечените цени за порцелански садови за домаќинство — — — — — 2397
931. Спогодба за промена на затечените цени за детски колични, огратчиња и стојал-ки за деца — — — — — 2397
932. Спогодба за промена на затечените цени за кварцен песок за стакларската инду-стрија — — — — — 2397
- Исправка на Законот за изработка и продаж-ба на пригодни златни и сребрени ковани пари по повод одржувањето на VIII меди-терански игри — Сплит 1979 година — — — — — 2398
- Исправка на Правилникот за метролошките услови за контролни тегови со називни маси од 500 kg и 1000 kg — — — — — 2398
- Одликувања — — — — — 2398

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1, Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.